

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
Дирекција за безбедност на  
класифицирани информации



Република Северна Македонија  
Republika e Maqedonisë së Veriut  
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ  
DIREKTORIA PËR SIGURTË INFORMATAVE TË KLASIFIKUARA

Бр.-Nr. 01 - 98/2  
05.05. 2023 год.-vif  
Скопје-Shkup



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

ПРАВИЛНИК  
ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО  
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ  
СКОПЈЕ

(пречистен текст)

Скопје, мај, 2023 година

Врз основа на член 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија”, бр. 58/00; 44/02; 82/08; 167/10; 51/11; и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19 и 110/19), член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14; 199/14; 27/16; 35/18; и 198/18; ), в.д. директорот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации донесе

## ПРАВИЛНИК

за систематизација на работите места на Дирекцијата за безбедност на  
класифицирани информации  
(пречистен текст)

### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со овој Правилник се утврдува вкупниот број на вработените административни службеници во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации (во понатамошниот текст „Дирекција“, распоредот, шифрата, називот и описот на работните места по организациони единици и посебните услови за извршување на работите и работните задачи на одделните работни места.

#### Член 2

Работите и работните задачи што се вршат во Дирекцијата се определуваат согласно нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеноста, одговорноста и другите услови за нивното извршување,

#### Член 3

Работите и работните задачи утврдени со овој Правилник претставуваат основа за вработување и распоредување на вработените во Дирекцијата.

#### Член 4

Табеларниот преглед на работните места во Дирекцијата кој содржи: реден број, шифра, звање и/или назив на работното место, како и бројот на извршители е даден во прилог 1 на овој Правилник и е негов составен дел.

## II. РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

### Член 5

Со овој Правилник се утврдени и описаны вкупно 54 (педесет и четири) работни места на административни (државни службеници), распоредени по организациони единици, од кои се пополнети 36 работни места, а се распоредени на следниов начин:

ниво	Систематизирни работни места	Пополнети работни места
Б 02	3	2
Б 03		
Б 04	12	5
В 01	12	8
В 02		
В 03		
В 04	14	10
Г 01	11	10
Г 02		
Г 03		
Г 04	2	1

### Член 6

Општите услови утврдени со Законот за административните службеници се:

- да е државјанин на Република Северна Македонија;
- активно да го користи македонскиот јазик;
- да е полнолетен;
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

## Член 7

(1) Посебните услови утврдени со Законот за административните службеници за раководните административни службеници од категоријата Б се:

- Стручни квалификации за сите нивоа - ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/I степен;
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- потврда за положен испит за административно управување,
- работно искуство и тоа:
  - за нивото Б1 најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку десет години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор,
  - за нивото Б2 најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор,
  - за нивоата Б3 и Б4 најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор;
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и положен испит за административно управување (кај сите нивоа од категорија – Б).

(2) Потребни општи работни компетенции на напредно ниво:

- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни;
- раководење и
- финансиско управување.

## Член 8

(1) Посебни услови утврдени со закон за стручните административни службеници од категоријата В се:

Стручни квалификации и тоа:

- за нивото В1 ниво на квалификациите VIA според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и
- за нивоата В2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

Работно искуство и тоа:

- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,
- за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката,
- за нивото В3 најмалку една година работно искуство во струката или
- за нивото В4 со или без работно искуство во струката;

(2) Потребни општи работни компетенции на средно ниво:

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни и
- финансиско управување.



## Член 9

(1) Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници/друг посебен закон или колективен договор за помошно - стручни административни службеници од категоријата Г се:

- ниво на стручни квалификации VA или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- работно искуство и тоа:
- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката,
- за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката,
- за нивото Г3 најмалку една година работно искуство во струката или
- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката;

(3) Потребни општи работни комепетенции на основно ниво:

- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и
- финансиско управување

## Член 10

Доказите за познавање на странски јазици и познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење, соодветни на нивото на работното место на кое бил распореден административниот службеник/државен службеник, со донесување на овој Правилник задолжително треба да се достават до раководното лице во институцијата во рок од една година од денот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската унија.

## Член 11

II. РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор

Реден број	1.
Шифра	УПР 01 01 Б02 000
Ниво	Б2, Раководен – II ниво
Звање	Раководител на Сектор
Назив на работното место	Раководител на Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор
Број на извршители	1
Одговара пред	Директорот
Вид на образование	(правни науки, науки за книжевноста и политички науки);
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>- поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“;</li> <li>безбедносен сертификат со степен NATO – Cosmic Top Secret</li> <li>безбедносен сертификат со степен EU/Secret</li> <li>- најмалку три години искуство во областа на безбедноста на класифицирани информации;</li> </ul>
Работни цели:	Раководење со работата на Секторот, организирање и координирање на работите и задачите од областа на општото, нормативно-правното работење на Дирекцијата, обезбедувањето на поддршка на работата на директорот, остварувањето на меѓународна соработка на Дирекцијата со други држави, странски органи и организации и спроведување на суштествената функција на Дирекцијата вршење надзор над примена на Законот за класифицирани информации, и другите закони и прописи што содржат одредби за заштита на класифицирани информации.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- раководи и ја организира, насочува и координира работата во секторот и врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и ги распоредува</li> </ul>

	<p>работите и работните задачи на раководителите на одделенијата,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- учествува во изготвувањето на планови и програми за членство на Република Северна Македонија во меѓународни организации во согласност со утврдената политика за заштита на класифицирани информации и меѓународните стандарди;</li> <li>- учествува во планирањето и остварувањето на меѓународната соработка на Дирекцијата со други држави, странски органи и организации;</li> <li>- покренува иницијативи за склучување на меѓународни договори од областа на размената на класифицирани информации;</li> <li>- ги координира активностите поврзани со вршењето на инспекцискиот надзор над примената на Законот за класифицирани информации;</li> <li>- изготвува предлог-програма за работата на Секторот, поднесува извештај за реализација на програмата за работа на Секторот и ја оценува работата на вработените во Секторот</li> <li>- врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите кои се појавуваат во Секторот и предлага мерки за подобрување на истата.</li> <li>- Остварува редовни контакти со раководителите на секторите и одделенијата, разменувајќи со нив информации за работата;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> </ul>
--	--

Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор	
Одделение за општи и нормативно-правни работи	
Реден број	2.
Шифра	УПР 0101 Б04 000
Ниво	Б4, Раководен - IV ниво
Звање	Раководител на Одделение

Назив на работното место	Раководител на Одделение за општи и нормативно - правни работи
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководител на Секторот за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор
Вид на образование	(правни науки)
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА”; безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret
Работни цели:	Раководење со работата на Одделението, организирање и координирање на работите и задачите на Одделението, законито, навремено и квалитетно извршување на работите, следење на законските прописи и другите општи акти како од областа на безбедноста на класифицираните информации и други области неопходни за непречено работење на Дирекцијата, подготовкa на пишани упатства и инструкции, стандардизирани постапки и прирачници за вршење на работите.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- раководи и ја организира, насочува и координира работата во Одделението и врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите;</li> <li>- изготвува предлог-програма за работата на Одделението, поднесува извештај за реализација на програмата за работа на Одделението и ја оценува работата на државните службеници во Одделението;</li> <li>- врши анализа, оценување проценување на прашањата и проблемите кои се појавуваат во Одделението и предлага мерки за подобрување на работата;</li> <li>- води постапки и донесува решенија за преземање мерки за утврдени неправилности, недостатоци и пропусти во спроведувањето на прописите за работа со класифицирани информации;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- участвува во планирањето и остварувањето на меѓународната соработка на Дирекцијата со странски органи и организации;</li> <li>- остварува редовни контакти со раководителите на Секторите и Одделениета, разменувајќи со нив информации за работата;</li> <li>- дава стручна и експертска помош во работата на инспекторите за класифицирани информации;</li> <li>- исполнува работи и работни задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- се грижи за стручното усовршување и работната дисциплина на вработените во Одделението;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања.</li> </ul>
--	---

Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор

Одделение за општи и нормативно правни работи

Реден број	4.
Шифра	УПР 01 01 В04 000
Ниво	В4, Стручен - IV ниво
Звање	Помлад соработник
Назив на работното место	Помлад соработник за општи и нормативно-правни работи
Број на извршители	1.
Вид на образование	(правни науки, економски науки и политички науки)
Одговара пред:	Раководителот на Одделението за општи и нормативно правни работи
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДОВЕРЛИВО“
Работни цели:	Вршење на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокругот на Одделението, во согласност

	со општите упатства на раководителот и под негов надзор, а во врска со законито, навремено и квалитетно извршување на работите, следење на законските прописи и другите општи акти од соодветната област.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- континуирано ги следи прописите во врска со уредувањето на прашањата од областа во којашто работи;</li> <li>-извршува работни задачи во спроведувањето на програмата за работа на Одделението;</li> <li>- за својата работа одговара непосредно пред раководителот на Одделението, соработува со останатите извршители во Одделението;</li> <li>- дава месечен и седмичен извештај за вршењето на неговата работа.</li> <li>- исполнува работи и работни задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае”;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;</li> </ul>

Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор	
Одделение за општи и нормативно правни работи	
Реден број	5.
Шифра	УПР 01 01 Г04 000
Ниво	Г4, Помошно-стручен IV ниво
Звање	Помлад референт
Назив на работното место	Помлад референт за општи работи
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Одделението за општи и нормативно правни работи
Вид на образование	Вишо/средно образование (гимназија, економија, право или електротехника)

Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“
Работни цели:	Помага во изготвување на акти од областа на општите работи
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- помага во собирањето и средувањето на материјали, документи и податоци;</li> <li>-помага во евидентирање на документацијата за следење на реализација на договорите;</li> <li>- врши ограничени работи и задачи во врска со подготвувањето и обработката на податоци од превземените активности на Одделението, заради потребата од нивно доставување до други органи, институции и субјекти;</li> <li>- помага во прибирање и средување на добиените податоци по организациони единици</li> <li>- помага во изработка на табеларните прегледи, обработките на податоци, анализи и пополнување на истите;</li> <li>-помага во изработување на дописи и други акти, пополнува обрасци, налози и слично;</li> <li>- ги скенира службените весници и другите документи и ги испраќа електронски до организационите единици во Дирекцијата;</li> <li>- врши фотокопирање на материјали по налог на непосредниот раководител;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања</li> </ul>

Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор	
Одделение за општи и нормативно правни работи	
Реден број	6.
Шифра	УПР 0101 Г01 000
Ниво	Г1, Помошно-стручен I ниво

Звање	Самостоен референт
Назив на работното место	Самостоен референт - архивар
Број на извршители	3.
Одговара пред:	Раководителот на Одделението за општи и нормативно правни работи
Вид на образование	Вишо/средно образование (гимназија, економија или електротехника)
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“;
Работни цели:	Вршење едноставни работи и задачи што произлегуваат од прописите за архивското и канцеларското работење во однос на прием, евидентирање, распоредување, умножување, чување и архивирање на предметите.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- врши прием и евидентирање на документиран материјал и класифицирани информации;</li> <li>- ги следи и применува прописите од областа на канцелариското работење;</li> <li>- ракува со печатите и штембилите на Дирекцијата, по овластување на директорот;</li> <li>- врши умножување и примопредавање на документација;</li> <li>- води евидентирање и се грижи за безбедно чување на актите;</li> <li>- ја води и средува документација од архивата;</li> <li>- води сметка за правилно архивирање на предметите;</li> <li>- ги разведува и архивира завршените предмети;</li> <li>- учествува во работата на Комисијата за ништење на документарен материјал по истекот на утврдените рокови за негово чување.</li> <li>- исполнува работи и работни задачи со класифицирани информации согласно принципот „Потребно е да знае“</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања.</li> </ul>

Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор

Одделение за меѓународна соработка

Реден број	7.
Шифра	УПР 0101 Б04 000
Ниво	Б4, Раководен IV ниво
Звање	Раководител на Одделение
Назив на работното место	Раководител на Одделение за меѓународна соработка
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Секторот за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор
Вид на образование	(политички науки, науки за книжевност и правни науки)
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА”; безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret
Работни цели:	Раководење со работата на одделението, организирање и координирање на работите и задачите на Одделението, изработување планови и програми за соработка со странските држави и меѓународни организации, имплементирање на таквите планови и програми, иницирање и реализација на активностите и настаните од доменот на меѓународната соработка
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"><li>- раководи, ја организира, насочува и координира работата во Одделението;</li><li>- врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и ги распоредува работите и работните задачи на извршителите во Одделението;</li><li>- учествува во работни тела на меѓуинституционална соработка во рамките на надлежностите на Дирекцијата и изготвува извештаи и службени белешки;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- учествува во подготвување и изготвување материјали за седници на Владата, нејзините работни тела и другите државни органи, во доменот на планирањето и остварувањето на меѓународната соработка на Дирекцијата со странски органи и организации;</li> <li>- ја организира комуникацијата и службената преписка со домашните и меѓународните организации и институции за потребите на директорот од доменот на меѓународната соработка;</li> <li>- предлага мерки за унапредување на имплементацијата на плановите и програмите за соработка со странските држави и меѓународните организации;</li> <li>- учествува во планирањето и подготовката на плановите и програмите за соработка со странски држави и меѓународни организации, иницира и учествува во реализацијата на активности и настани од доменот на меѓународните соработка;</li> <li>- изготвува предлог-програма за работата на Одделението, поднесува извештај за реализација на програмата за работа на одделението и ја оценува работата на административните службеници во одделението;</li> <li>- врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите што се појавуваат во Одделението и предлага мерки за подобрување на работата;</li> <li>- се грижи за стручното усовршување и работната дисциплина на вработените во Одделението;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговора во рамките на своите овластувања.</li> </ul>
--	--

Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор

Одделение за меѓународна соработка

Реден број	8.
Шифра	УПР 0101 В04 000
Ниво	B4, Стручен соработник IV ниво
Звање	Помлад соработник

Назив на работното место	Помлад соработник за соработка со странски држави на билатерално ниво
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Одделението меѓународна соработка
Вид на образование	(правни науки, науки за книжевност и безбедност)
Други посебни услови	Поседување национален безбедносен сертификат со степен „ДОВЕРЛИВО”; безбедносен сертификат со степен NATO – Confidential и безбедносен сертификат со степен EU - Confidential
Работни цели:	Вршење најдноставни рутински работи од делокругот на работите задачи на одделението, учество во активности и настани од доменот на соработката со странски држави на билатерално ниво и во други активности на Дирекцијата во доменот на меѓународната соработка
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- участвува во комуникацијата со државни органи, институции и други правни лица од странски држави со цел договорање и координација на активности за соработка на билатерално ниво;</li> <li>- участвува во комуникацијата со државни органи, институции и други правни лица од земјата и од странство со цел координација и организирање студиски патувања и обуки;</li> <li>- участвува во подготовката на плановите и програмите за соработка со странски држави на билатерално ниво;</li> <li>- участвува во организацијата на меѓународни настани;</li> <li>- участвува во реализацијата на активности и настани од доменот на меѓународна соработка;</li> <li>- подготвува писма, записници и белешки од состаноците на Дирекцијата од доменот на соработката со странски држави на билатерално ниво;</li> <li>- извршува работни задачи во планирањето, организацијата и спроведувањето на програмата за работа на Одделението;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае”;</li> <li>- за својата работа одговора непосредно пред раководителот на Одделението и за својата работа одговора во рамките на своите овластувања.</li> </ul>

Сектор за општи и правни работи, поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор

Одделение за меѓународна соработка

Реден број	9.
Шифра	УПР 0101 В04 000
Ниво	В4, Стручен соработник IV ниво
Звање	Помлад соработник
Назив на работното место	Помлад соработник за соработка со меѓународни институции
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Одделението за меѓународна соработка
Вид на образование	(правни науки, одбрана и политички науки)
Други посебни услови	Поседување национален безбедносен сертификат со степен „ДОВЕРЛИВО”; безбедносен сертификат со степен NATO - Confidential и безбедносен сертификат со степен EU - Confidential
Работни цели:	Вршење наједноставни рутински работи од делокругот на работните задачи на Одделението, учество во активности и настани од доменот на соработката со меѓународни организации и во други активности на Дирекцијата во доменот на меѓународната соработка.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"><li>- участвува во комуникацијата со меѓународни организации од земјата и од странство со цел договорање и координација на активности за соработка;</li><li>- участвува во комуникацијата со државни органи, институции и други правни лица од земјата и од странство со цел координација и организирање студиски патувања и обуки;</li><li>- участвува во подготовката на плановите и програмите за соработка со меѓународни организации;</li><li>- участвува во организацијата на меѓународни настани;</li><li>- участвува во реализацијата на активности и настани од доменот на меѓународната соработка;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подготвува писма, записници и белешки од состаноците на Дирекцијата од доменот на соработката со меѓународните организации од земјата и од странство;</li> <li>- извршува работни задачи во планирањето, организацијата и спроведувањето на програмата за работа на Одделението;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара непосредно пред раководителот на Одделението и за својата работа одговора во рамките на своите овластувања.</li> </ul>
--	--

Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор

Одделение за вршење на инспекциски надзор на безбедноста на класифицирани информации

Реден број	10.
Шифра	ИНС 01 01 Б04 000
Ниво	Б4, Раководен - IV ниво
Звање	Раководител на одделение - Виш инспектор -
Назив на работното место	Раководител на Одделението за вршење на инспекциски надзор на безбедноста на класифицирани информации
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководител на Секторот за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор
Вид на образование	(правни науки, одбрана или науки за книжевноста);
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“; Безбедносен сертификат со степен NATO - Cosmic Top Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret - три години работно искуство во областа на безбедноста на класифицирани информации;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- положен стручен испит за инспектор за класифицирани информации</li> </ul>
Работни цели:	<p>Раководење со Одделението, вклучувајки организација, насочување и координација на работата на Одделението, вршењето инспекциски надзор над Законот за класифицирани информации, други закони и прописи кои содржат одредби за заштита на класифицирани информации.</p>
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- раководи и ја организира работата во Одделението, распоредува задачи на вработените во Одделението, врши нивно насочување, следење, непосредна контрола и надзор на работата;</li> <li>- подготвува предлог - план за работа на Одделението и се грижи за реализација на планот за работа;</li> <li>- изготвува информации од областа на извршениот инспекциски надзор и Извештај за работата во изминатата година и подготвува предлог Годишна програма и Месечни планови за вршење на инспекциски надзор во тековната година.</li> <li>- учествува во подготовката на предлог актите поврзани со инспекцискиот надзор и другите акти што се однесуваат на заштита на класифицираните информации;</li> <li>- води евиденции за движењето на предметите за инспекциски надзори и евиденции за поднесените барања за постапување по вонреден инспекциски надзор.</li> <li>- води евиденции за прекршочната постапка;</li> <li>- води инспекциска документација за извршените инспекциски надзори и статистика за извршените инспекциски надзори;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;</li> </ul>

Одделение за вршење на инспекциски надзор на безбедност на класифицирани информации	
Реден број	11
Шифра	ИНС 01 01 В01 000
Ниво	В 1, Стручен I ниво
Звање	Советник инспектор
Назив на работното место	Советник инспектор за безбедност на класифицирани информации
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководител на Одделение за вршење на инспекциски надзор на безбедност на класифицирани информации
Вид на образование	(правни науки, одбрана, безбедност или економски науки);
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „СТРОГО ДОВЕРЛИВО”</li> <li>Безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret</li> <li>- три години работно искуство во областа на безбедноста на класифицирани информации</li> <li>- положен стручен испит за инспектор за класифицирани информации</li> </ul>
Работни цели:	Врши непосреден инспекциски надзор во поглед на примената на одредбите од Законот за класифицирани информации и другите закони и прописи што содржат одредби за заштита на класифицираните информации
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- врши непосреден инспекциски надзор во поглед на примената на одредбите од Законот за класифицирани информации и другите закони и прописи што содржат одредби за заштита на класифицираните информации</li> <li>- подготвува акти, известувања, записници, решенија и други писмена поврзани со вршењето на инспекцискиот надзор;</li> <li>- поднесува барања за поведување прекршочна постапка и помага во водењето евидентии за прекршочната постапка;</li> <li>- изготвува информации од областа на извршениот инспекциски надзор, Извештај за работата за изминатата година и учествува во подготовката на Предлог Годишна програма и Месечни планови за вршење на инспекциски надзор во тековната година;</li> <li>- води евидентии за поднесените барања за утврдување на повреда на прописите за заштита на класифицираните информации и за иницијативите за вршење на инспекциски надзор;</li> <li>- прибира и организира податоци, информации и документи потребни при инспекцискиот надзор и</li> </ul>

	<p>води евиденции за движењето на предметите во инспекцискиот надзор;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– се грижи за уредноста на евиденциите за поднесените барања за утврдување на повреда на прописите за заштита на класифицираните информации и за иницијативите за вршење на инспекциски надзор;</li> <li>– прибира и организира податоци, информации и документи при инспекцискиот надзор и води евиденции за движењето за движењето на предметите во инспекцискиот надзор;</li> <li>– подготвува предлог акти, предлог записници, предлог решенија и други предлози поврзани со инспекцискиот надзор и води инспекциска документација за извршените инспекциски надзори;</li> <li>– води евиденција за управна статистика за предмети кои се однесуваат за извршените инспекциски надзори и изработува извештаи, како и води статистика за извршените инспекциски надзори и изработува извештаи;</li> <li>– ги следи и применува прописите за заштита на класифицираните информации и упатства и правила, следи стручна литература;</li> <li>– исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“</li> <li>– за својата работа одговара во рамките на своите овластувања</li> </ul>
--	--

Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор	
Одделение за вршење на инспекциски надзор на безбедност на класифицирани информации	
Реден број	11а
Шифра	ИНС 01 01 В04 000
Ниво	В4, Стручен IV ниво
Звање	Помлад инспектор
Назив на работното место	Помлад инспектор за безбедност на класифицирани информации
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководител на Одделение за вршење на инспекциски надзор на безбедност на класифицирани информации
Вид на образование	(правни науки, одбрана, безбедност или економски науки)
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>– поседување на национален безбедносен сертификат со степен „СТРОГО ДОВЕРЛИВО“</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret</li> <li>- положен стручен испит за инспектор за класифицирани информации</li> </ul>
Работни цели:	Справедување на наједноставни рутински работи како поддршка на одредени функции кои се однесуваат на инспекцискиот надзор, под контрола и надзор на раководителот на Одделението.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- учествува и помага во прибирањето и организирањето на податоци, информации и документи кои се потребни при вршењето на инспекцискиот надзор;</li> <li>- врши подготвителни активности за донесување на предлог акти, предлог записници, предлог решенија и други писмена поврзани инспекцискиот надзор;</li> <li>- помага во подготовката на предлог Годишната програма и предлог кварталните и месечни планови за вршење на инспекциски надзор и води евиденции за движењето на предметите во инспекцискиот надзор;</li> <li>- учествува и помага во изготвувањето на документацијата од извршените инспекциски надзори како и од периодичните и годишните извештаи за работата на одделението;</li> <li>- се грижи за уредноста на евиденциите за поднесените барања за утврдување на повреда на прописите за заштита на класифицираните информации и за иницијативите за вршење на инспекциски надзор;</li> <li>- учествува во подготвувањето на предлог барања за поведување прекршочна постапка и помага во водењето евиденции за прекршочната постапка;</li> <li>- помага во водењето и ажурирањето на инспекциската документација за извршените инспекциски надзори, водењето статистика за извршените инспекциски надзори и изработка на извештаи;</li> <li>- редовно ја следи законодавната регулатива од областа на работата на Одделението, вклучувајќи го и следењето на стручна литература од истата област;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања</li> </ul>

Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор	
Одделение за поддршка на работата на директорот и протокол	
Реден број	14.
Шифра	УПР 0101 Б04 000
Ниво	Б4, Раководен - IV ниво
Звање	Раководител на Одделение
Назив на работното место	Раководител на Одделение за поддршка на работата на директорот и протокол
Број на извршители	1.
Одговара пред:	Раководителот на Секторот за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор
Вид на образование	(политички науки, науки за книжевноста и одбрана);
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>- поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА”; безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret</li> <li>- најмалку две години искуство во областа на безбедноста и класифицирани информации;</li> </ul>
Работни цели:	Раководење со работата на Одделението, за работи поврзани со Владата на РСМ, Собранието на РСМ и другите државни органи и протокол.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- раководи со Одделението, ги организира и ги координира работите во Одделението и е одговорен за нивното навремено, законито и квалитетно извршување;</li> <li>- ги извршува најсложените работи и задачи од делокругот на Одделението;</li> <li>- ги распоредува работите и задачите на вработените во Одделението и им дава насоки за нивно извршување;</li> <li>- се грижи за навремено следење и подговување на материјалите за седници на Владата на РСМ и Собранието на РСМ и</li> </ul>

	<p>учествува во работата на работните тела на Владата на РСМ кога за тоа е овластен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комуницира и соработува со другите државни органи и ја организира комуникацијата и службената преписка за потребите на директорот;</li> <li>- организира и закажува состаноци и приеми на директорот во државата и во странство и ги планира, организира активностите поврзани со настани од јавен и затворен карактер;</li> <li>- се грижи за уредна примена на процедури на работните состаноци на директорот, како и други протоколарни работи;</li> <li>- планира развивање и обединување на политиките во рамките на делокругот на одделението,</li> <li>- ја изготвува Годишната програма за работа, Годишиот извештај за работата на Дирекцијата, Стратешкиот план на Дирекцијата и други стратешки документи;</li> <li>- одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите и задачите кои се вршат во одделението</li> <li>- подготвува извештаи за работа и предлага стручно усовршување на вработените во Одделението;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања.</li> </ul>
--	---

Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор

Одделение за поддршка на работата на директорот и протокол

Реден број	15.
Шифра	УПР 0101 В01 000
Ниво	В 1, Стручен - I ниво
Звање	Советник

Назив на работното место	Советник за работи поврзани со органите на државната власт, други институции и организации
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Одделението за поддршка на работата на директорот и протокол
Вид на образование	(безбедност, науки за книжевноста и одбрана)
Други посебни услови	- поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДОВЕРЛИВО”
Работни цели:	<p>Самостојно извршување на сложени работи и задачи кои се вршат во рамките на надлежноста на одделението.</p> <p>Поддршка на сите активности поврзани со Владата на РСМ, Собранието на РСМ и другите државни органи, како и активностите поврзани со протокол</p>
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- самостојно извршува сложени работи и задачи од делокругот на работата на Одделението, по упатство и надзор од раководителот на Одделението;</li> <li>- ги извршува работите и задачите од делокругот на Одделението што се однесуваат на примањето на материјалите за и од седниците на Владата на Република Северна Македонија и нејзините тела;</li> <li>- ја следи реализацијата на програмите за работа на Владата на РСМ и на Собранието на РСМ;</li> <li>- ги распоредува по организациони облици примените материјали, по овластување на директорот;</li> <li>- изготвува записници, мислења и ставови по материјалите за седниците на Владата на РСМ, како и за останатите државни органи;</li> <li>- се грижи за навремено доставување во пропишана форма на материјалите за седниците на Владата на РСМ и ги следи редовно дневните активности на Владата на РСМ, Собранието на РСМ, и истите ги известува претпоставените и надлежните организациони облици.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- помага во организирање и закажување состаноци и приеми кај директорот и се грижи за уредна примена на процедури на работните состаноци;</li> <li>- континуирано ги следи прописите во врска со областа во којашто работи;</li> <li>- учествува во работни тела на межуинституционална соработка во рамките на надлежностите на Дирекцијата и изготвува извештаи и службени белешки;</li> <li>- ја подготвува Годишната програма за работа, Годишниот извештај за работата на Дирекцијата, Стратешкиот план на Дирекцијата и други стратешки документи, програми и планови на Дирекцијата; исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања</li> </ul>
--	--

Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор	
Одделение за поддршка на работата на директорот и протокол	
Реден број	15 а
Шифра	УПР 01 01 В01 000
Ниво	В 1 , Стручен - I ниво
Звање	Советник
Назив на работното место	Советник – преведувач од македонски на албански јазик и обратно
Број на извршители	1.
Одговара пред:	Раководителот на Одделението за поддршка на работата на директорот и протокол
Вид на образование	(безбедност, науки за книжевноста и одбрана)
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДОВЕРЛИВО“;

Работни цели:	Самостојно извршува работи кои се однесуваат на писмен превод на документи и материјали од македонски на албански јазик и обратно.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- самостојно врши превод на материјали што се доставуваат до други органи, организации и установи, а кои се преведуваат од македонски на албански јазик и обратно.</li> <li>- самостојно врши превод на законските и подзаконските текстови кои се објавуваат во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а кои се преведуваат од македонски на албански јазик и обратно.</li> <li>- самостојно врши превод на материјалите што се подготвуваат во рамките на Дирекцијата, а кои се за интерна употреба и за кои е потребен превод од македонски на албански јазик и обратно.</li> <li>- самостојно врши превод на публикации, билтени и друга стручна литература што се создава во Дирекцијата, а кои потребно е да се преведат од македонски на албански јазик и обратно.</li> <li>- самостојно врши ажуриран превод на WEB страницата на Дирекцијата од македонски на албански јазик.</li> <li>- самостојно врши преведување на дописи, писма, претставки и др. кои до Дирекцијата се доставени од припадници на албанската заедница во Република Северна Македонија и во кои тие бараат одговор на албански јазик.</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно степенот на класификација „Доверливо“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;</li> </ul>

Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор

Одделение за поддршка на работата на директорот и протокол

Реден број	16.
Шифра	УПР 01 01 Г01 000
Ниво	Г 1 , Помошно-стручен I ниво
Звање	Самостоен референт
Назив на работното место	Самостоен референт - економ
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководителот на Одделението за поддршка на работата на директорот и протокол
Вид на образование	Вишо/средно образование (гимназија, електротехника, технологија или машинство)
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДОВЕРЛИВО”;
Работни цели:	Обезбедување континуирана грижа за исправноста на материјално-техничките средства, електричната и водоводната инсталација и за имотот на Дирекцијата, водење евиденција за материјално - техничките средства и за возниот парк на Дирекцијата.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Врши квалитативен и квантитативен прием на материјали, ситен инвентар и основни средства од добавувачите со кои е склучен договор за јавна набавка, изготвува приемници и води евиденција;</li><li>- Врши набавки за потребите на Дирекцијата, за кои согласно нормативните акти не спроведува постапка за јавна набавка и ја следи динамиката на набавките и потребата од нови набавки;</li><li>- Води грижа за исправноста на материјално-техничките средства, електричната и водоводната инсталација и иницира постапка за отстранување на појавените неисправности;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Води евиденција и врши распределба на набавениот канцелариски потрошени материјал и ситниот прибор, ја следи и дава информации за состојбата на залихите за канцеларскиот потрошени и сите материјал;</li> <li>- Востановува и ажурира евиденција за исправноста, осигурувањето, регистрација и технички преглед на возилата, сервисирањето и употребата на возниот парк на Дирекцијата;</li> <li>- Врши контрола на евиденцијата за сервисирање, осигурување, технички преглед и регистрација на службените возила;</li> <li>- Исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- За својата работа одговара во рамките на своите овластувања</li> </ul>
--	---

Сектор за општи и правни работи, за поддршка на работата на директорот, меѓународна соработка и за инспекциски надзор	
Одделение за поддршка на работата на директорот и протокол	
Реден број	16 а
Шифра	УПР 01 01 Г01 000
Ниво	Г 1 , Помошно-стручен I ниво
Звање	Самостоен референт
Назив на работното место	Самостоен референт – возач доставувач
Број на извршители	2.
Одговара пред:	Раководителот на Одделението за поддршка на работата на директорот и протокол
Вид на образование	Вишо/средно образование (гимназиско или средно стручно образование)
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>- поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“;</li> <li>безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret</li> <li>- најмалку две години искуство во областа на безбедноста и класифицирани информации;</li> </ul>

Работни цели:	<p>Обезбедување навремен и безбеден превоз, навремено доставување на НАТО/ЕУ и други странски и национални класифицирани информации и други пратки од и до Дирекцијата.</p> <p>Спроведување на пропишаните мерки за безбедност при превоз на лица и при пренос и доставување на класифицирани информации до крајните корисници.</p> <p>Грижа и околу возниот парк на Дирекцијата.</p>
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- врши навремен и безбеден превоз и навремено доставување на НАТО/ЕУ и другите странски и национални класифицирани информации и други пратки од и до Дирекцијата;</li> <li>- води помошна евиденција за доставата на НАТО/ЕУ и други странски и национални класифицирани информации и го информира раководителот на Одделението за извршената работа;</li> <li>- се грижи за спроведување на пропишаните мерки за безбедност при превоз на лица и при пренос и доставување на класифицираните информации до крајните корисници;</li> <li>- ги спроведува инструкциите и налозите на раководителот на Секторот и на раководителот на Одделението кои се однесуваат на преносот и доставувањето на класифицираните информации;</li> <li>- се грижи за одржување на моторното возило со кое работи;</li> <li>- помага околу востановување и ажурирање на евиденција за исправноста, осигурувањето, регистрација и технички преглед на возилата, сервисирањето и употребата на возниот парк на Дирекцијата;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- За својата работа одговара во рамките на своите овластувања</li> </ul>

Сектор за административна, персонална и за индустриска безбедност на класифицирани информации	
Реден број	18.
Шифра	УПР 01 01 Б02 000
Ниво	Б2, Раководен II ниво
Звање	Раководител на сектор
Назив на работното место	Раководител на Сектор за административна, персонална и за индустриска безбедност на класифицирани информации
Број на извршители	1.
Одговара пред	Директорот на Дирекцијата
Вид на образование	(правни науки, одбрана или науки за книжевноста)
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА”;</li> <li>- безбедносен сертификат со степен NATO – Cosmic Top Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret</li> <li>- најмалку пет години работно искуство во струката, од кои две во државна служба на безбедносни прашања и класифицирани информации.</li> </ul>
Работни цели:	Раководење со работата на Секторот, организирање и координирање на работите и задачите на Одделенијата во однос на административната, физичката и безбедноста на лица, следење на извршувањето на добиените работи од делокругот на размената на класифицирани информации со странски земји и меѓународни организации, издавањето на безбедосни сертификати и примена на стандардите во однос на физичката безбедност на националните, НАТО/ЕУ и други странски класифицирани информации.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Раководи и ја организира, насочува и координира работата во Секторот и Одделенијата во негов состав и врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите;</li> <li>- ги распоредува работите и задачите на раководителите на Одделенијата, дава насоки за работа и потребната стручна помош;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- изготвува предлог-програма за работата на Секторот и Одделенијата во негов состав, поднесува извештај за реализација на програмата за работа на Секторот и Одделенијата и ја оценува работата на државните службеници во Секторот и Одделенијата;</li> <li>- врши анализа, оценување проценување на прашањата проблемите кои се појавуваат во секторот и одделенијата во негов состав и предлага мерки за подобрување на работата;</li> <li>- остварува редовни контакти со регистрите за класифицирани информации и корисниците на класифицирани информации во институциите и учествува во обуки на корисниците;</li> <li>- ги спроведува задачите дадени од директорот на Дирекцијата и учествува во работни групи и меѓуинституционални тела за спроведување на безбедносната политика и во планирањето и остварувањето на меѓународната соработка;</li> <li>- се грижи за стручното усовршување и работната дисциплина на вработените во Секторот и во Одделенијата.</li> </ul> <p>-исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</p> <p>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;</p>
--	---

Сектор за административна, персонална и за индустриска безбедност на класифицирани информации	
Одделение за странски класифицирани информации	
Реден број	19.
Шифра	УПР 0101 Б04 000
Ниво	Б4, Раководен — IV ниво
Звање	Раководител на одделение
Назив на работното место	Раководител на Одделение за странски класифицирани информации
Број на извршители	1.

Одговара пред	Раководител на Сектор за административна, персонална и индустриска безбедност
Вид на образование	(правни науки, одбрана или науки за книжевноста)
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>- поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“;</li> <li>безбедносен сертификат со степен NATO – Cosmic Top Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret</li> <li>- најмалку четири години работно искуство во струката, од кои една во државна служба на безбедносни прашања и класифицирани информации.</li> </ul>
Работни цели:	Раководење со работата на Одделението, во доменот на ракување со НАТО/ЕУ и други странски класифицирани информации, организирање и координирање на работите и задачите и следење на нивното имплементирање, предлагање и преземање активности и мерки за непречена работа на Одделението од доменот на размена на класифицирани информации меѓу Република Северна Македонија, НАТО/ЕУ, други странски земји и/или меѓународни организации.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ја координира работата во Одделението во доменот на ракување со НАТО/ЕУ и други странски класифицирани информации и врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите;</li> <li>- ги следи и имплементира најновите документи на НАТО/ЕУ сврзани со безбедносната политика ;</li> <li>- дава стручна помош и мислења во доменот на правилна примена на Законот за класифицирани информации;</li> <li>- ја координира комуникацијата со мрежата на регистри за странски класифицирани информации ;</li> <li>- изготвува предлог-програма за работата на Одделението во доменот на административната безбедност и размената на класифицирани информации и поднесува извештај за реализација на програмата за работа на Одделението.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- учествува во формирањето на оценката за работата на државните службеници во Одделението.</li> <li>- врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите кои се појавуваат во Одделението и предлага мерки за подобрување на работата.</li> <li>- учествува во планирањето и остварувањето на меѓународната соработка во доменот на ракување со класифицирани информации на Дирекцијата со странски органи и организации.</li> <li>- дава стручна и експертска помош во работата на инспекторите за класифицирани информации.</li> <li>- се грижи за стручното усовршување и работната дисциплина на вработените во Одделението.</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања.</li> </ul>
--	--

Сектор за административна, персонална и за индустриска безбедност на класифицирани информации

Одделение за странски класифицирани информации

Реден број	19а
Шифра	УПР 01 01 В04 000
Ниво	B4, стручен - IV ниво
Звање	Помлад соработник
Назив на работното место	Помлад соработник за дисеминација на НАТО/ЕУ класифицирани информации
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководител на Одделение за странски класифицирани информации
Вид на образование	(Одбрана, организациони науки и управување и правни науки)

Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“; безбедносен сертификат со степен NATO – Cosmic Top Secret и безбедносен сертификат со степен EU – Secret.
Работни цели:	Спроведување на одредени функции од делокругот на Одделението и помагање при извршување на работите поврзани со дисеминација на НАТО/ЕУ класифицирани информации.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Извршува работи и работни задачи за дисеминација, распоредување и архивирање на НАТО/ЕУ класифицирани информации и други странски класифицирани информации;</li> <li>- Континуирано ги следи националните НАТО/ЕУ и други меѓународни прописи;</li> <li>- Помага при изработка на извештаи од делокругот на работата на Одделението;</li> <li>- Помага при изработка на интерни акти за потребите на корисниците на класифицирани информации;</li> <li>- Исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- Врши задачи по упатства и надзор на раководителот на Одделението;</li> <li>- Помага при подготовкa на месечен и годишен извештај за работата на Одделението;</li> <li>- За својата работа одговара во рамките на своите овластувања;</li> </ul>

Сектор за административна, персонална и за индустриска безбедност на класифицирани информации	
Одделение за странски класифицирани информации	
Реден број	20.
Шифра	УПР 0101 В01 000
Ниво	B01, Стручен - I ниво
Звање	Советник

Назив на работното место	Советник за дисеминација за НАТО/ЕУ класифицирани информации
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Одделение за странски класифицирани информации
Вид на образование	(правни науки, одбрана или науки за книжевноста)
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“; безбедносен сертификат со степен NATO – Cosmic Top Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret - најмалку четири години работно искуство во струката, од кои една во државна служба на безбедносни прашања и класифицирани информации.
Работни цели:	Самостојно извршување на сложени работи и задачи во однос на прием, обработка и дисеминација на НАТО/ЕУ и други странски класифицирани информации и вршење на други работни задачи во рамките на надлежностите на Одделението.
Работни задачи:	- самостојно извршува сложени работи и задачи за дисеминација, распоредување и архивирање на НАТО/ЕУ и други странски класифицирани информации во Одделението по упатство и надзор од раководителот на Одделението; - континуирано ги следи националните, НАТО/ЕУ и други меѓународни прописи во врска со областа во којашто работи; -учествува во работни тела на меѓуинституционална соработка во рамките на надлежностите на Одделението и изготвува соодветни извештаи; -учествува во планирањето остварувањето на меѓународната соработка во доменот на административната безбедност на класифицирани информации на Дирекцијата со странски органи и организации; - участвува во давање стручна помош и изработка на интерни актви за потребите на корисниците на класифицирани информации;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања.</li> </ul>
--	--

<p>Сектор за административна, персонална и за индустриска безбедност на класифицирани информации</p> <p>Одделение за странски класифицирани информации</p>	
Реден број и шифра	21.
Шифра	УПР 0101 Г01 000
Ниво	Г1, Помошно-стручен I ниво
Звање	Самостоен референт
Назив на работното место	Самостоен референт за НАТО/ЕУ класифицирани информации
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Одделението за странски класифицирани информации
Вид на образование	Вишо/средно гимназиско или средно стручно образование
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“ Безбедносен сертификат со степен NATO – Cosmic Top Secret и безбедносен сертификат со степен EU – Secret.
Работни цели:	Спроведување на административно-технички и оперативни работи сврзани со прием, евидентија, ракување, дистрибуирање и чување на НАТО/ЕУ и други странски и национални класифицирани информации од надлежност на Одделението, прием, евидентија, репродукција, чување и архивирање на класифицираните информации и криптокомуникација на Дирекцијата со регистрите во државата и во странство.
Работни задачи:	- врши прием, евидентија, репродукција и чување на НАТО/ЕУ и други странски и

	<p>национални класифицирани информации од доменот на дејноста на Одделението;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- врши прием и испраќање, евиденција, техничка и крипто обработка, репродукција, чување и архивирање на класифицираните информации во електронска форма од доменот на дејност на Одделението;</li> <li>- изготвува пропратна документација за понатамошно процесирање на класифицираните информации;</li> <li>- учествува во архивирање и уништување на класифицираните информации согласно предвидените прописи;</li> <li>- врши задачи по упатства и надзор од раководителот на Одделението исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања.</li> </ul>
--	--

Сектор за административна, персонална и за индустриска безбедност на класифицирани информации	
Одделение за персонална безбедност	
Реден број	24.
Шифра	УПР 0101 БО4 000
Ниво	Б4, Раководен — IV ниво
Звање	Раководител на одделение
Назив на работното место	Раководител на Одделение за персонална безбедност
Број на извршители	1.
Одговара пред:	Раководител на Сектор за административна, персонална и за индустриска безбедност
Вид на образование	(правни науки, одбрана или науки за книжевност)
Други посебни услови:	- Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“; безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- најмалку четири години работно искуство во струката, од кои една во државна служба на безбедносни прашања и класифицирани информации.</li> </ul>
Работни цели:	<p>Раководење со работата на Одделението во доменот управната постапка за издавање на национални, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати за физички лица и дозволи за пристап за странски физички лица, организирање и координирање на работите и задачите на одделението, следење на нивното извршување, предлагање и преземање активности и мерки за непречена работа на одделението од доменот издавање на безбедносни сертификати за физички лица</p>
Работни задачи:	<p>Раководи и ја организира, насочува и координира работата во Одделението во управната постапка за издавање на национални, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати за физички лица и дозволи за пристап за странски физички лица и врши непосредна контрола и надзор над управната постапка која се води во Одделението;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ја следи постапката и роковите за добивање на безбедносен сертификат и дава стручна и консултативна поддршка во доменот на персоналната безбедност ;</li> <li>- ги следи и ги применува прописите на управната постапка од областа на персоналната безбедност и се грижи за прописно постапување со списите на секој предмет од управната постапка;</li> <li>- изготвува мислења, информации, извештаи и преписка за предметите во управната постапка на Одделението, како и постапува по процесните дејствија превземени во втор степен од страна на второстепениот надлежен орган и/или повисок надлежен орган;</li> <li>- дава стручна и експертска помош во работата на инспекторите за класифицирани информации;</li> <li>- Ја одржува комуникацијата со овластените лица во органите и ја следи состојбата со персоналната безбедност кај корисниците на класифицирани информации;</li> <li>- ги следи и имплементира најновите документи на НАТО/ЕУ сврзани со</li> </ul>

	безбедносната политика и учествува во планирањето и остварувањето на меѓународната соработка на Дирекцијата во доменот на издавање на дозволи за пристап до меѓународни класифицирани договори;
--	---

Сектор за административна, персонална и за индустриска безбедност на класифицирани информации	
Одделение за персонална безбедност	
Реден број	25.
Шифра	УПР 0101 В01 000
Ниво	B 1, Стручен - I ниво
Звање	Советник
Назив на работното место	Советник за безбедносни сертификати за физички лица
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководител на Одделение за персонална безбедност
Вид на образование	(безбедност, одбрана или правни науки)
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „СТРОГО ДОВЕРЛИВО”
Работни цели:	Самостојно извршување на сложени работи и задачи кои се однесуваат на издавање на национални, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати за физички лица во рамките на Одделението
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- самостојно извршува сложени работи и задачи кои се однесуваат на издавање на национални, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати за физички лица во Одделението;</li> <li>- самостојно ги извршува сложените работи и задачи што се однесуваат на управната постапка од областа на персоналната безбедност;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- континуирано ги следи и ги применува прописите на управната постапка од областа на персоналната безбедност и се грижи за прописно постапување со списите на секој предмет од управната постапка;</li> <li>- превзема активности со цел да се обезбеди водење на управната постапка согласно законските рокови и процедурални дејствија;</li> <li>- се грижи за навремено, хронолошко водење и комплетирање на предметите во управната постапка која се води во изготвува одговори на жалби и одговори на тужби изјавени управен спор;</li> <li>- континуирано ги следи НАТО, ЕУ и другите меѓународни и национални прописи во врска со областа во која што работи;</li> <li>- учествува во работни тела на меѓуинституционална соработка во рамките на надлежностите на Одделението и изготвува извештаи и службени белешки;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „Потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;</li> </ul>
--	--

Сектор за административна безбедност, персонална и за индустриска безбедност на класифицирани информации	
Одделение за персонална безбедност	
Реден број	26.
Шифра	УПР 0101 В04 000
Ниво	В4 Стручен - IV ниво
Звање	Помлад соработник
Назив на работното место	Помлад соработник за безбедносни сертификати за физички лица
Број на извршители	1
Одговара пред	Раководителот на Одделението за персонална безбедност
Вид на образование	(безбедност, одбрана или економски науки)

Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „СТРОГО ДОВЕРЛИВО”;
Работни цели:	Вршење на наједноставни рутински работи и задачи во доменот на издавање на национални, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати за физички лица и дозволи за пристап за странски физички лица.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ги следи и ги применува прописите на управната постапка од областа на персоналната безбедност и се грижи за прописно постапување со списите на секој предмет од управната постапка;</li> <li>- помага во процесот на превземање активности со цел да се обезбеди водење на управната постапка согласно законските рокови и процедурални дејствија;</li> <li>- се грижи за навремено, хронолошко водење и комплетирање на предметите во управната постапка која се води во Одделението;</li> <li>- помага во изготвувањето одговори на жалби и одговори на тужби изјавени во управен спор;</li> <li>- врши подготвителни активности во доменот на издавање на национални, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати за физички лица и дозволи за пристап за странски физички лица;</li> <li>- обезбедува поддршка во текот на процесот за подготвување, изменување дополнување на законот и подзаконските акти од доменот на издавање на национални, НАТО ЕУ безбедносни сертификати за физички лица и дозволи за пристап за странски физички лица;</li> <li>- редовно ја следи законодавната регулатива од доменот на издавање на национални, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати за физички лица и дозволи за пристап за странски физички лица;</li> <li>- обезбедува поддршка при подготвувањето на планот за работа на Одделението;</li> <li>- прибира податоци и врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се однесуваат на издавање на национални, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати за физички лица и дозволи за пристап за странски физички лица;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обезбедува континуирана поддршка во подготвувањето на интерните акти на Дирекцијата;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;</li> </ul>
--	--

Сектор за административна безбедност, персонална и за индустриска безбедност на класифицирани информации	
Одделение за персонална безбедност	
Реден број	26а
Шифра	УПР 0101 Г01 000
Ниво	Г1, Помошно - стручен I ниво
Звање	Самостоен референт
Назив на работното место	Самостоен референт за безбедносни сертификати за физички лица
Број на извршители	1.
Вид на образование	Вишо/средно гимназиско или средно стручно образование
Одговара пред	Раководителот на Одделението за персонална безбедност
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „СТРОГО ДОВЕРЛИВО“;
Работни цели:	Справедување на административно – технички и оперативни работи од надлежност на Одделението, прием, евидентирање, репродукција, чување и архивирање на класифицирани информации сврзани со барања за издавање на национални, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати и дозволи за пристап за физички лица.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- врши прием евидентирање, репродукција, распространување и чување на класифицираните информации сврзани со барања за издавање на национални, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати и дозволи за пристап за физички лица.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- врши прием и испраќање, евидентирање, репродукција, чување и архивирање на класифицираните информации од доменот на дејност на Одделението.</li> <li>- учествува во архивирање и уништување на класифицираните информации согласно предвидените прописи.</li> <li>- врши задачи по упатства и надзор на од раководителот на Одделението.</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања.</li> </ul>
--	---

Сектор за административна, персонална и за индустриска безбедност на класифицирани информации	
Одделение за индустриска безбедност	
Реден број	28.
Шифра	УПР 0101 Б04000
Ниво	Б4, Раководен - IV ниво
Звање	Раководител на одделение
Назив на работното место	Раководител на Одделение за индустриска безбедност
Број на извршители	1.
Одговара пред:	Раководител на Сектор за административна безбедност, персонална и за индустриска безбедност
Вид на образование	(безбедност, одбрана или науки за книжевност)
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат „ДРЖАВНА ТАЈНА“; безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret - најмалку четири години работно искуство во струката, од кои една во државна служба на безбедносни прашања и класифицирани информации.

Работни цели:	<p>Раководење со работата на Одделението во доменот на издавање на национални, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати за правни лица, организирање и координирање на работите и задачите на Одделението, следење на нивното извршување, предлагање и преземање активности и мерки за непречена работа на Одделението од доменот издавање на безбедносни сертификати за правни лица.</p>
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Раководи и ја организира, насочува и координира работата во Одделението во управната постапка за издавање на национални, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати за правни лица и дозволи за пристап за странски правни лица и врши непосредна контрола и надзор над управната постапка која се води во Одделението;</li> <li>- ја следи постапката и роковите за добивање на безбедносен сертификат за правни лица и дава стручна и консултативна поддршка во доменот на персоналната безбедност;</li> <li>- ги следи и ги применува прописите на управната постапка од областа на индустриска безбедност и се грижи за прописно постапување со списите на секој предмет од управната постапка;</li> <li>- изготвува мислења, информации, извештаи и преписка за предметите во управната постапка на Одделението, како и постапува по процесните дејствија преземени во втор степен од страна на второстепениот надлежен орган и/или повисок надлежен орган;</li> <li>- дава стручна и експертска помош во работата на инспекторите за класифицирани информации;</li> <li>- Ја одржува комуникацијата со овластените лица кај правните лица и ја следи состојбата со индустриската безбедност кај корисниците на класифицирани информации;</li> <li>- ги следи и имплементира најновите документи на НАТО/ЕУ сврзани со безбедносната политика и учествува во планирањето и остварувањето на меѓународна соработка на Дирекцијата во доменот на наменското производство и издавање на дозволи за пристап за странски правни лица и меѓународни класифицирани договори;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дава стручна помош и мислења во доменот на правилна примена на Законот за класифицирани информации и врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите кои се појавуваат во Одделението и предлага мерки за подобрување на работата;</li> <li>- изготвува предлог-програма за работата на Одделението во доменот на издавање на безбедносни сертификати за правни лица и дозволи за пристап за странски правни лица, поднесува извештај за реализација на програмата за работа на Одделението и ја оценува работата на државните службеници во Одделението и се грижи за стручното усвршување и работната дисциплина на вработените во Одделението;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;</li> </ul>
--	---

Сектор за административна безбедност, персонална безбедности индустриска безбедност на класифицирани информации	
Одделение за индустриска безбедност	
Реден број	29.
Шифра	УПР 0101 В01 000
Ниво	В1, Стручен - I ниво
Звање	Советник
Назив на работното место	Советник за безбедносни сертификати за правни лица
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководител на Одделение за индустриска безбедност
Вид на образование	(правни науки, одбрана или науки за книжевноста)
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „СТРОГО ДОВЕРЛИВО“;
Работни цели:	Самостојно извршување на сложени работи и задачи кои се однесуваат на издавање на национални, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати за правни лица во рамките на Одделението.

Работни задачи:

- самостојно извршува сложени работи и задачи кои се однесуваат на издавање на национални, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати за правни лица во Одделението во кое е распореден по упатство и надзор од раководителот на Одделението;
- самостојно ги извршува сложените работи и задачи што се однесуваат на управната постапка од областа на индустриската безбедност;
- континуирано ги следи и ги применува прописите на управната постапка од областа на индустриската безбедност и се грижи за прописно постапување со списите на секој предмет од управната постапка;
- презема активности со цел да се обезбеди водење на управната постапка согласно законските рокови и процедурални дејствија
- се грижи за навремено, хронолошко водење и комплетирање на предметите во управната постапка која се води во Одделението;
- изготвува одговори на жалби и одговори на тужби изјавени во управен спор;
- континуирано ги следи НАТО, ЕУ и другите меѓународни и национални прописи во врска со областа во којашто работи;
- учествува во работни тела на меѓуинституционална соработка во рамките на надлежностите на Одделението и изготвува извештаи и службени белешки;
- врши подготвителни активности со цел да се обезбеди навремено и правилно водење на управната постапка;
- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;
- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;

Сектор за административна безбедност, персонална и за индустриска безбедност на класифицирани информации

Одделение за индустриска безбедност

Реден број	30.
Шифра	УПР 0101 В04 000
Ниво	В4 Стручен - IV ниво
Звање	Помлад соработник
Назив на работното место	Помлад соработник за безбедносни сертификати за правни лица
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Одделението за индустриска безбедност
Вид на образование	(правни науки, одбрана или економски науки)
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „СТРОГО ДОВЕРЛИВО“
Работни цели:	Вршење на наједноставни рутински работи и задачи во доменот на издавање на безбедносни сертификати за правни лица
Работни задачи:	<p>-врши подготвителни активности во доменот на издавање на безбедносни сертификати за правни лица;</p> <p>-ги следи и ги применува прописите на управната постапка од областа на персоналната безбедност и се грижи за прописно постапување со списите на секој предмет од управната постапка;</p> <p>- помага во процесот на превземање активности со цел да се обезбеди водење на управната постапка согласно законските рокови и процедурални дејствија;</p> <p>-се грижи за навремено, хронолошко водење и комплетирање на предметите во управната постапка која се води во Одделението;</p> <p>-помага во изготвувањето одговори на жалби и одговори на тужби изјавени во управлен спор;</p> <p>- обезбедува поддршка во текот на процесот за подготвување, изменување и дополнување на законот и подзаконските акти од доменот на издавање на безбедносни сертификати за правни лица;</p> <p>- редовно ја следи законодавната регулатива од доменот на издавање на безбедносни сертификати за правни лица и дозволи за пристап;</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- обезбедува поддршка при подготвувањето на планот за работа на Одделението;</li><li>- прибира податоци и врши подгответелни активности за изработка на материјалите кои се однесуваат на издавање на безбедносни сертификати за физички лица и дозволи за пристап;</li><li>- обезбедува континуирана поддршка во подготвувањето на интерните акти на Дирекцијата;</li><li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li><li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;</li></ul>
--	--

Сектор за информатичка и за физичка безбедност	
Реден број	32.
Шифра	УПР 0101 Б02 000
Ниво	Б2, Раководен – II ниво
Звање	Раководител на Сектор
Назив на работното место	Раководител на Сектор за информатичка и физичка безбедност
Број на извршители	1.
Одговара пред	Директорот на Дирекцијата
Вид на образование	(телекомуникациско-информатички студии, одбрана и електро-технички науки)
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА”; безбедносен сертификат со степен NATO – Cosmic Top Secret и безбедносен сертификат со степен EU – Secret.
Работни цели:	Раководење со работата на Секторот, организирање и координирање на работите и задачите сврзани со информатичката и физичката безбедност на националните, NATO, ЕУ и други странски класифицирани информации, контрола и акредитација на информатичките системи низ кои се процесираат класифицирани информации, воспоставување, следење и унапредување на информатичката безбедност на комуникациско-информатичките системи и на физичката безбедност.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- раководи и ја организира, насочува и координира работата во Секторот на работите и задачите сврзани со информатичката физичката безбедност на националните NATO, ЕУ и други странски класифицирани информации и врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите;</li> <li>- изготвува предлог-програма за работата на Секторот и Одделенијата во негов состав, поднесува извештај за реализација на</li> </ul>

програмата за работа и ја оценува работата на државните службеници во Секторот;

- врши анализа, оценување и проценување на прашањата сврзани со акредитација на информатичките системи низ кои се процесираат класифицирани информации, со информатичката безбедност на комуникациско - информатичките системи и физичката безбедност на КИ;
- соработува со другите институции во доменот на обврските на националните тела за дистрибуција на крипто клучеви, безбедност на комуникациите, мрежите и системите низ кои се процесираат и базите во кои се чуваат класифицирани информации физичката безбедност на КИ;
- изготвува предлог-програма за работата на Секторот, поднесува извештај за реализација на програмата за работа на Секторот и ја оценува работата на раководните државните службеници во Секторот;
- врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите кои се појавуваат во Секторот и предлага мерки за подобрување на работата;
- учествува во планирањето остварувањето на меѓународната соработка на Дирекцијата со странски органи и организации во делот на информатичката и физичката безбедност на класифицирани информации;
- се грижи за стручното усовршување и работната дисциплина на вработените во Секторот;
- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;
- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;

Сектор за информатичка и за физичка безбедност	
Одделение за безбедносна акредитација на комуникациско информатички системи и за комуникациско-информатичка поддршка	
Реден број	33.
Шифра	УПР 0101 Б04 000
Ниво	Б4, Раководен - IV ниво
Звање	Раководител на Одделение
Назив на работното место	Раководител на Одделение за безбедносна акредитација на комуникациско информатички системи и комуникациско - информатичка поддршка
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководител на Сектор за информатичка и физичка безбедност
Вид на образование	(телекомуникациски-информатички студии, одбрана и техничко-технолошки науки)
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>- поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“</li> <li>- безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU – Secret</li> <li>- најмалку една година во државна служба на безбедносни прашања и класифицирани информации</li> </ul>
Работни цели:	Раководење со работата на одделението во воспоставување, развој, работа, усовршувањето и користењето на КИС за процесирање на класифицирани информации и безбедносната акредитација на комуникациско-информатичките системи (КИС) низ кои се процесираат класифицирани информации.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- раководи и ја организира, насочува и координира работата во Одделението и врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите сврзани со безбедносната акредитација на комуникациско-информатичките системи и средства низ кои се процесираат класифицирани информации.</li> </ul>

- се грижи за непречена информатичка поддршка, унапредување и одржување во тековното работење на КИС и дава стручна помош на корисниците во Дирекцијата;
- одговорен е за воспоставување, одржување и контрола на мрежниот систем за размена на класифицирани информации меѓу Централниот регистар во Дирекцијата и регистрите и контролните точки во институциите и други системи кои се користат за размена на класифицирани информации меѓу Република Северна Македонија и странски држави и меѓународни организации;
- врши анализа, оценување проценување на прашањата и проблемите кои се појавуваат во Одделението и предлага мерки за подобрување на работата;
- ги следи националните, НАТО, ЕУ и други меѓународни прописи во доменот на безбедност на КИС и носител е на активностите за подготвување и спроведување на прописите за безбедност на КИС во Република Северна Македонија;
- раководи со активностите подготвување и спроведување на прописите во доменот на акредитацијата на КИС и средства и соработува со одговорните лица во институциите;
- изготвува предлог-програма за работата на Одделението, поднесува извештај за реализација на програмата за работа на Одделението, се грижи за стручното усовршување и работната дисциплина вработените во Одделението и ја оценува нивната работата;
- учествува во планирањето и остварувањето на меѓународна соработка на Дирекцијата со странски органи и организации;
- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;
- дава стручна и экспертска помош во работата на инспекторите за класифицирани информации;

	- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;
--	--

Сектор за информатичка и за физичка безбедност	
Одделение за безбедносна акредитација на комуникациско информатички системи и за комуникациско-информатичка поддршка	
Реден број	34.
Шифра	УПР 0101 В01 000
Ниво	В 1, Стручен - ниво
Звање	Советник
Назив на работното место	Советник за безбедносна акредитација на комуникациско-информатички системи
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководител на одделение за безбедносна акредитација на комуникациско информатички системи и комуникациско-информатичка поддршка
Вид на образование	(телекомуникациско-информатички студии, одбрана или техничко – технолошки науки)
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“ - безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret
Работни цели:	Самостојно извршување на сложени работи и задачи сврзани со безбедносна акредитација на комуникациски системи и информатичките системи и средства низ кои се процесираат класифицирани информации.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- самостојно извршува сложени работи и задачи во подготовките и спроведувањето на процедурите за безбедносната акредитација на информатичко-комуникациски системи и средства низ кои се процесираат класифицирани информации;</li> <li>- учествува во изработката на безбедносните оперативни процедури на КИС за потребите на Дирекцијата и системите низ кои се порцесираат национални, НАТО и ЕУ класифицирани информации, кои се вршат во Одделението во кое е распореден по упатство и надзор од раководителот на Одделението;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- континуирано ги следи прописите во врска со безбедносната акредитација на информатичко – комуникациските системи и средства низ кои се процесираат класифицирани информации;</li> <li>- учествува во работни тела на межуинституционална соработка во рамките на надлежностите на Дирекцијата и изготвува извештаи и службени белешки;</li> <li>- за својата работа одговара непосредно пред раководителот на Одделението;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“</li> <li>- предлага мерки за унапредување на работата во одделението.</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;</li> </ul>
--	---

#### Сектор за информатичка и за физичка безбедност

Одделение за безбедносна акредитација на комуникациско информатички системи и за комуникациско-информатичка поддршка

Реден број	35.
Шифра	УПР 0101 В01 000
Ниво	В 1, Стручен — I ниво
Звање	Советник
Назив на работното место	Советник за комуникациско - информатички системи
Број на извршители	1
Одговара пред:	Раководител на Одделение за безбедносна акредитација на комуникациско информатички системи и комуникациско-информатичка поддршка
Вид на образование	(телекомуникациско - информатички студии, одбрана или машинство)
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>- поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЛНА“;</li> <li>- безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- најмалку една година работно искуство во државна служба на безбедносни прашања и класифицирани информации.</li> </ul>
Работни цели:	<p>Самостојно извршување на сложени работи и задачи во врска со воспоставување, одржување и контрола на безбедноста на информатичките средства за работа со класифицирани информации.</p>
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- самостојно извршува сложени работи и задачи во врска со воспоставување, одржување и контрола на безбедноста на информатичките средства за работа со класифицирани информации во Одделението во кое е распореден по упатство и надзор од раководителот на Одделението;</li> <li>- континуирано ги следи националните, НАТО, ЕУ и другите прописи во делот на безбедноста на КИС;</li> <li>- учествува во работни тела на соработка во рамките на давање стручна поддршка при обезбедувањето заштита на КИС и изготвува извештаи и службени белешки;</li> <li>- стручно соработува со органот за продукција и дистрибуција на криптографски клучеви во областа на безбедноста и заштитата на КИС и средства во КИС;</li> <li>- води евиденции за информатичките средства на КИС во Дирекцијата, регистрите и контролните точки на Дирекцијата и дава предлози за нивно унапредување;</li> <li>- предлага постапки и подготвува документи за пропишување мерки за безбедност и заштита на КИС и средства;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;</li> </ul>

Сектор за информатичка и за физичка безбедност

Одделение за безбедносна акредитација на комуникациско информатички системи и за комуникациско-информатичка поддршка

Реден број	36.
Шифра	УПР 0101 В04 000
Ниво	В4, Стручен - IV ниво
Звање	Помлад соработник
Назив на работното место	Помлад соработник за комуникациско - информатички системи
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководител на одделение за безбедносна акредитација на комуникациско информатички системи и комуникациско - информатичка поддршка
Вид на образование	(телекомуникациски - информатички студии, одбрана или електротехнички науки);
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“ - безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret
Работни цели:	Вршење на наједноставни рутински работи и задачи во врска со одржувањето и безбедноста на КИС, во согласност со општите упатства на раководителот на Одделението и под негов надзор.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- учествува во давање на стручна помош и поддршка на корисниците на КИС во Дирекцијата;</li> <li>- учествува во изготвување на писани процедури за безбедност на КИС;</li> <li>- учествува во работни групи и изготвува записници и службени белешки;</li> <li>- води евиденции за информатичките средства во Дирекцијата;</li> <li>- континуирано ги следи националните, НАТО, ЕУ и другите прописи во врска со безбедноста на КИС;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;</li> </ul>

Сектор за информатичка и за физичка безбедност	
Одделение за безбедносна акредитација на комуникациско информатички системи и за комуникациско-информатичка поддршка	
Реден број	37.
Шифра	УПР 0101 В01 000
Ниво	B1, Стручен - I ниво
Звање	Советник
Назив на работното место	Советник за криптографски системи
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководител на Одделение за безбедносна акредитација на комуникациско информатички системи и комуникациско - информатичка поддршка
Вид на образование	(телекомуникациско-информатички студии, одбрана или техничко-технолошки науки);
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА”; - безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret
Работни цели:	Самостојно извршување на сложени работи и задачи во областа на крипто – комуникацијата со КИС и средствата за процесирање на класифицирани информации.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Самостојно извршува сложени задачи во функција на давање на подршка на крипто-комуникацијата на Централниот регистар во Дирекцијата со мрежата на регистри и контролни точки.</li> <li>- активно учествува во промената на крипто клучевите низ регистрите.</li> <li>- континуирано ги следи прописите и унапредувањето на технологиите кај криптографските уреди.</li> <li>- учествува на состаноци со надлежните авторитети за дистрибуција на крипто – клучеви и изготвува службени белешки и записници.</li> <li>- за својата работа одговара непосредно пред Раководителот на Одделението.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- исполнува работи и работни задачи согласно принципот „потребно е да знае“</li> <li>- предлага мерки и активности за унапредување на работата на Одделението.</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања.</li> </ul>
--	--

<p>Сектор за информатичка и за физичка безбедност</p> <p>Одделение за безбедносна акредитација на комуникациско информатички системи и за комуникациско-информатичка поддршка</p>	
Реден број	38.
Шифра	УПР 0101 Г04 000
Ниво	Г4, Помошно-стручен IV ниво
Звање	Помлад референт
Назив на работното место	Помлад референт за безбедносна акредитација
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководител на одделение за безбедносна акредитација на комуникациско информатички системи и комуникациско - информатичка поддршка
Вид на образование	„Вишо/средно образование (гимназија, економија, право или електротехника )
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“;</li> <li>- безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret</li> </ul>
Работни цели:	Врши административно технички и оперативни работи од надлежност на Одделението.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Помага во вршењето прием, евидентија, репродукција и чување на класифицираните информации сврзани со безбедносната акредитација на информатичките и комуникациските системи и средства низ кои се процесираат класифицирани информации.</li> <li>- помага во изработка на техничка документација и евидентија за субјектите кадешто се врши безбедносната акредитација</li> </ul>

	<p>на информатичките и комуникациските системи;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изготвува пропратна документација во доменот на работата на Одделението;</li> <li>- учествува во архивирање и уништување на класифицираните информации согласно предвидените прописи;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања.</li> </ul>
--	---

Сектор за информатичка и за физичка безбедност	
Одделение за физичка безбедност	
Реден број	39.
Шифра	УПР 0101 БО4 000
Ниво	Б4, Раководен - IV ниво
Звање	Раководител на одделение
Назив на работното место	Раководител на одделение за физичка безбедност
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Сектор за информатичка и физичка безбедност
Вид на образование	(телекомуникациско-информатички студии, одбрана и безбедност);
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>- поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЛНА“;</li> <li>- безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret</li> <li>- најмалку една година работно искуство во државна служба на безбедносни прашања класифицирани информации</li> </ul>
Работни цели:	Раководење со работата на одделението во доменот на физичката безбедност на НАТО/ЕУ и други странски и национални класифицирани информации организирање и координирање на работите и задачите на

	<p>Одделението, изработка на проценка на безбедносен ризик за класифицираните информации во Дирекцијата, следење на извршувањето на добиените работи и задачи во Одделението, предлагање преземање активности и мерки за непречена работа на одделението од доменот на физичката безбедност на класифицираните информации.</p>
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- раководи и ја организира, насочува и координира работата во Одделението во доменот на физичката безбедност на НАТО/ЕУ и други странски и национални класифицирани информации и врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите;</li> <li>- дава стручна помош од доменот на физичката безбедност на НАТО/ЕУ и другите странски и национални класифицирани информации и проценка на безбедносен ризик за истите;</li> <li>- изготвува предлог-програма за работата на Одделението, поднесува извештај за реализација на програмата за работа на одделението и ја оценува работата на државните службеници во Одделението;</li> <li>- врши анализа, оценување проценување на прашањата и проблемите кои се појавуваат во одделението и предлага мерки за подобрување на работата;</li> <li>- по овластување на директорот на Дирекцијата, врши инспекциски надзор на спроведувањето на одредбите од Законот за класифицирани информации и другите пописи од областа на физичката безбедност и проценката на безбедносен ризик на класифицираните информации;</li> <li>- учествува во планирањето и остварувањето на меѓународната соработка на Дирекцијата во доменот на физичката безбедност на НАТО/ЕУ и други странски и национални класифицирани информации со странски органи и организации;</li> <li>- се грижи за стручното усовршување и работната дисциплина на вработените во Одделението;</li> <li>- спроведување и одржување на системот за управување со квалитет, координирање на процесот на воведување на стандардите и инструментите за управување со квалитет во</li> </ul>

Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, согласно стандардот ISO9001;  
 - дава стручна и експертска помош во работата на инспекторите класифицирани информации;  
 - исполнува работи и работни задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“  
 - за својата работа одговара на раководителот на Сектор во рамките на своите овластувања;

Сектор за информатичка и за физичка безбедност	
Одделение за физичка безбедност	
Реден број	40.
Шифра	УПР 0101 В04 000
Ниво	В4 Стручен - IV ниво
Звање	Помлад соработник
Назив на работното место	Помлад соработник за физичка безбедност
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Одделението за физичка безбедност
Вид на образование	(безбедност, одбрана или економски науки)
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“; - безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret
Работни цели:	Вршење на наједноставни рутински работи и задачи во доменот на физичката безбедност на класифицирани информации
Работни задачи:	- врши подготвка и обезбедува поддршка во процесот на изготвување на документи и методологија за вршење на проценката на физичката безбедност на НАТО/ЕУ и други странски и национални КИ - помага во активности за контрола на системите за физичка безбедност инсталирани во Дирекцијата, а кои се наменета за заштита на странските и националните КИ кои се чуваат во ДБКИ, и

превзема соодветни мерки за доведување во исправна состојба на истите.

- помага во предлагањето мерки за физичка и техничка заштита на објектите и просториите во кои се ракува со КИ
- помага при редовното прегледување на видео записите од системот за мониторинг поставен во ДБКИ
- континуирано ги следи националните, НАТО, ЕУ и други меѓународни прописи во врска со безбедносните критериуми и процедури за физичка безбедност на класифицираните информации
- обезбедува поддршка во текот на процесот на подготвување, изменување и дополнување на законот, подзаконските акти и интерните акти од доменот на работата на Одделението
- интервенира при нарушување на безбедноста на класифицираните информации во објектите на ДБКИ
- подготвува дописи и врши други работи на коресподенција со органите на државната управа, како и друга документација поврзана со работите на Одделението
- врши тековни координации со внатрешното обезбедување во ДБКИ
- Обезбедува поддршка при подготвувањето на планот за работа на Одделението
- прибира податоци и врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се однесуваат на физичката безбедност на НАТО, ЕУ и другите странски и национални КИ, а се подготвуваат во Одделението
- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае”;
- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;

Сектор за информатичка и за физичка безбедност	
Одделение за физичка безбедност	
Реден број	41.
Шифра	УПР 0101 В04 000
Ниво	В4 Стручен - IV ниво
Звање	Помлад соработник
Назив на работното место	Помлад соработник за проценка на ризик
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Одделението за физичка безбедност
Вид на образование	(кинезиологија, одбрана или економски науки)
Други посебни услови	Поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА”; - безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret
Работни цели:	Вршење на наједноставни рутински работи и задачи во доменот на проценка на ризикот;
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- учествува во подготовките, приирање информации обезбедува целосна поддршка во изготвувањето на проценката на физичката безбедност и безбедносниот ризик исполнувањето на заштитните мерки на локациите кои се предлагаат за чување на класифицирани информации;</li> <li>- помага во активности за контрола на системите за физичка безбедност инсталирани во Дирекцијата согласно направената проценка на ризик, а кои се наменета за заштита на странските и националните КИ кои се чуваат во ДБКИ, и превзема соодветни мерки за доведување во исправна состојба на истите;</li> <li>- помага во предлагањето мерки за физичка и техничка заштита на објектите и просториите во кои се ракува со КИ од аспект на проценката на ризик;</li> </ul>

- учествува во редовното прегледување на видео записите од системот за мониторинг поставен во ДБКИ;
- континуирано ги следи националните, НАТО, ЕУ и други меѓународни прописи во врска со безбедносните критериуми и процедури за физичка безбедност на класифицираните информации од делокругот на работата;
- обезбедува поддршка во текот на процесот на подготвување, изменување и дополнување на законот и подзаконските акти и интерните акти од доменот на работата на Одделението согласно проценките на ризик по безбедностана КИ;
- во случај на нарушување на безбедноста на класифицираните информации во објектите на ДБКИ, интервенира согласно пропишаните процедури во Одделението;
- поодготвува дописи и врши други работи на коресподенција со органите на државната управа од делокругот на работата на Одделението, како и друга документација за потребите на Одделението;
- врши тековни координации со внатрешното обезбедување во ДБКИ за сите воочени ризици;
- помага во изработката на безбедносни проценки безбедносни планови за физичка и техничка заштита на објектите;
- прибира податоци и врши подгответелни активности за изработка на материјалите кои се однесуваат на физичката безбедност на НАТО, ЕИ и другите странски и национални КИ;
- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;
- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;

Надвор од Секторите	
Одделение за финансиски прашања	
Реден број	42.
Шифра	УПР 0101 Б04 000
Ниво	Б4, Раководен — IV ниво
Звање	Раководител на одделение
Назив на работното место	Раководител на Одделение финансиски прашања
Број на извршители	1.
Одговара пред	Директорот на Дирекцијата
Вид на образование	- Економски науки;
Други посебни услови	Поседување на безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЛНА“ - безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret
Работни цели:	Раководење со работата на Одделението, организирање и координирање на работите и задачите на одделението, следење на извршувањето на добиените работи и задачи во Одделението, предлагање и преземање активности и мерки за непречена работа на одделението од доменот на финансиските прашања и следењето и контрола на финансиската состојба
Работни задачи:	- непосредно ги врши многу сложените работи и задачи во Одделението сврзани со контрола на буџетот (контрола на подготвка извршувањето на буџетот), ex-ante финансиска контрола и контрола на извршувањето на утврдените политики и оперативното управување (надзор на целокупниот процес на внатрешното управување и контрола); - го координира процесот за подготвување и изменување и дополнување на буџетот и стратешкиот план на Дирекцијата;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- го координира процесот на развој, воспоставување, спроведување и одржување на финансиското управување и контрола;</li> <li>- го координира процесот на сметководствено евидентирање за извршување на буџетот и подготвувањето на годишна сметка и годишниот финансиски извештај;</li> <li>- задолжително дава мислење по предлогот на актите што ги изготвуваат другите организациони единици во субјектот и предлогот на актите на други субјекти кои имаат или можат да имаат финансиски импликации за буџетот на Дирекцијата;</li> <li>- спроведува заштита на средствата и обврските чија вредност евидентирана во билансот на состојба;</li> <li>- остварува редовни контакти со раководителите на Секторите и Одделенијата, разменувајќи со нив информации за работата;</li> <li>- изготвува финансиски план за извршувањето на буџетот (месечен, квартален и годишен) за Дирекцијата;</li> <li>- подготвува писани упатства и инструкции за вршењето на работите во Дирекцијата;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања</li> </ul>
--	--

Надвор од Секторите	
Одделение за финансиски прашања	
Реден број	42а
Шифра	УПР 0101 В01 000
Ниво	B1, Стручен - I ниво
Звање	Советник
Назив на работното место	Советник за буџетска координација
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководител на Одделение за финансиски прашања

Вид на образование	(Економски науки, организациони науки и менаџмент)
Други посебни услови	Поседување на безбедносен сертификат со степен „ДОВЕРЛИВО“
Работни цели:	Спроведување на одредени функции од делокругот на Одделението и предлагање и преземање активности и мерки за непречена работа на Одделението од доменот на финансите и финансиските прашања и следењето и контролата на финансиската состојба, како и управување со одредени функции од делокругот на Одделението за прашања од областа на процесите за реализација на буџетската координација.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се подготвуваат во Одделението во делот на процесите за реализација на буџетската координација.</li> <li>- подготвува информации, записници, белешки, потсетници, резимеа, статистички извештаи и други едноставни материјали поврзани со активностите и надлежностите на Одделението за делот кој зе однесува на буџетската координација.</li> <li>- континуирано ја следи законодавната регулатива од областа на буџеткото работење.</li> <li>- учествува при подготвувањето на планот за воспоставување на финансиско управување и контрола, како и методологијата за спроведување на планот кои ги одобрува раководителот на субјектот.</li> <li>- прибира податоци за материјалите и врши активности за изработка на материјалите кои се подготвуваат во Одделението.</li> <li>- води прегледи, матрици и бази на податоци</li> <li>- обезбедува поддршка при подготвувањето на Годишниот финансиски извештај согласно одредбите на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола</li> <li>- помага при подготовкa на месечен и годишен извештај за работата на Одделението</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања.</li> </ul>

--	--

Надвор од секторите	
Одделение за финансиски прашања	
Реден број	43.
Шифра	УПР 0101 В04 000
Ниво	В4, Стручен IV ниво
Звање	Помлад соработник
Назив на работното место	Помлад соработник за буџетска координација
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на одделение за финансиски прашања
Вид на образование	(економски науки, менаџмент и одбрана)
Други посебни услови	Поседување на безбедносен сертификат со степен „ДОВЕРЛИВО”;
Работни цели:	Спроведување на наједноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од делокругот на Одделението за прашањата од областа на процесите за реализација на буџетската координација.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се подготвуваат во Одделението во делот на процесите за реализација на буџетската координација;</li> <li>- обезбедува поддршка во текот на процесот за подготвување, изменување и дополнување на буџетот и стратешкиот план на Дирекцијата;</li> <li>- подготвува информации записици, белешки, потсетници, резимеа, статистички извештаи и други едноставни материјали поврзани со активностите и надлежностите на одделението за делот кој се однесува на буџетската координација;</li> <li>- изготвува налози за денарски и девизни плаќања и редовно ја следи законодавната</li> </ul>

	<p>регулатива од областа на буџетското работење;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обезбедува поддршка при подготвувањето на планот за воспоставување на финансиското управување и контрола како и методологијата за спроведување на планот кои ги одобрува раководителот на субјектот;</li> <li>- прибира податоци за материјалите и врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се подготвуваат во Одделението;</li> <li>- води прегледи, матрици и бази на податоци;</li> <li>- обезбедува поддршка при подготвувањето на Годишниот финансиски извештај согласно одредбите од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола.</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;</li> </ul>
--	---

Надвор од секторите	
Одделение за финансиски прашања	
Реден број	44.
Шифра	УПР 0101 Г01 000
Ниво	Г 1, Помошно-стручен I ниво
Звање	Самостоен референт
Назив на работното место	Самостоен референт - благајник
Број на извршители	1.
Вид на образование	„Високо/средно образование (гимназија или економија)“
Одговара пред	Раководителот на одделение за финансиски прашања
Други посебни услови	Поседување на безбедносен сертификат со степен „ДОВЕРЛИВО“

Работни цели:	Спроведување на стручно-оперативни работи поврзани со надлежностите на Одделението во областа на благајничко работење: контрола на документација за готовински трансакции, уплати и исплати и нивна евидентија, подготвка на патни налози и слично.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- го води благајничкото работење и сите уплати и исплати и ги книжи во книгата на благајната;</li> <li>- ја предлага висината на благајничкиот максимум;</li> <li>- подига готови пари за намирање на патни налози, готовински сметки, за ситни набавки на материјали и слично;</li> <li>- врши нивна исплата и ги евидентира во книгата на благајната;</li> <li>- ја организира работата на благајната извршува контрола на законитост, точноста и на исправноста на книgovodствените исправи и на други парични документи во врска со благајничното работење;</li> <li>- одговара за исправноста благајничното работење, ги применува прописите на благајничкиот максимум, ги предава благајничките документи со книгата на благајната и сметководството во определениот рок и се грижи за обезбедување на готови пари, на девизни средства и за навремено предавање на паричните документи и на налозите во депонентната банка;</li> <li>- составува благајнички налози и други исправи во врска со благајничкото работење, извршува прием и ракува со готовите пари;</li> <li>- подготвува потврди за висината на платите на вработените, по нивно барање извршува пресметување и плаќање на обврските што се на товар и личните и на материјалните расходи.</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања.</li> </ul>

Надвор од секторите	
Одделение за управување и развој на човечки ресурси	
Реден број	45.
Шифра	УПР 0101 Б04 000
Ниво	Б4, Раководен — IV ниво
Звање	Раководител на одделение
Назив на работното место	Раководител на Одделението за управување и развој на човечки ресурси
Број на извршители	1.
Одговара пред	Директорот на институцијата
Вид на образование	(организациони науки, правни науки, и безбедност)
Други посебни услови	Поседување на безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“; - безбедносен сертификат со степен NATO – Secret и безбедносен сертификат со степен EU - Secret
Работни цели:	Управување со функционирањето на секојдневното работење на Одделението за управување и развој на човечки ресурси и спроведување на надлежностите во следните функционални области: развој на органот, информативен систем за човечки ресурси, односи помеѓу вработените, обука и развој, мотивација, организациски развој и вработување.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- раководи и ја организира, насочува и се грижи за спроведување на постапката за вработување во Дирекцијата и изработка на решенија кои произлегуваат од областа на работните односи;</li> <li>- ја организира подготовката и реализацијата на планот за обука на вработените;</li> <li>- ја организира подготовката на план за правична застапеност во Дирекцијата и се грижи за неговото спроведување;</li> <li>- се грижи за спроведување на системот на оценување на државните службеници;</li> <li>- ја обезбедува стручната поддршка за водењето на дисциплинските постапки;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- участвува на состаноци на мрежата на Одделенијата за управување со човечки ресурси;</li> <li>- врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите од Одделението и одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите и задачите кои се вршат во Одделението;</li> <li>- ги распоредува работите и задачите на вработените и дава насоки за вршењето на работите од делокруг на Одделението;</li> <li>- се грижи за стручното усовршување на вработените во Одделението и дава предлози за Годишниот план за обука на Дирекцијата и за упатување на обука;</li> <li>- дава месечен извештај за вршењето на неговата работа;</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;</li> </ul>
--	---

#### Надвор од Секторите

#### Одделение за управување и развој на човечки ресурси

Реден број	46.
Шифра	УПР 0101 В01 000
Ниво	В 1 , Стручен - I ниво
Звање	Советник
Назив на работното место	Советник за координација на човечки ресурси
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Одделението за управување и развој на човечки ресурси
Вид на образование	(правни науки, организациони науки и управување и одбрана)

Други посебни услови	Поседување на безбедносен сертификат со степен „ДОВЕРЛИВО“;
Работни цели:	Спроведување на одредени функции од делокругот на одделението и самостојно извршување на најсложени работи поврзани со управувањето и развојот на човечки ресурси.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ги проверува нацрт-описите на работните места;</li> <li>- го пишува Предлог-Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата</li> <li>- по овластување членува во Комисијата за вработување на државните службеници;</li> <li>- ги изработува прашањата за посебниот дел од стручниот и приправничкиот испит.</li> <li>- изработува акти согласно Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административни службеници и Законот за работни односи;</li> <li>- пишува одговори на второстепениот орган кога постојат жалби и приговори на државните службеници;</li> <li>- дава стручни мислења и појаснувања во врска со работите од надлежност на Одделението;</li> <li>- изработува анализи и информации и други материјали;</li> <li>- подготвува месечен и седмичен извештај за работата на Одделението</li> <li>- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања</li> </ul>

Надвор од Секторите

Одделение за управување и развој на човечки ресурси

Реден број	46а
Шифра	УПР 0101 В01 000
Ниво	B04 стручен - IV ниво
Звање	Помлад соработник
Назив на работното место	Помлад соработник за координација со човечки ресурси
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Одделението за управување и развој на човечки ресурси
Вид на образование	(правни науки, организациони науки и управување и безбедност)
Други посебни услови	Поседување на безбедносен сертификат со степен „ДОВЕРЛИВО”;
Работни цели:	Спроведување на одредени функции од делокругот на Одделението и помагање при извршување на работите поврзани со управувањето и развојот на човечките ресурси.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"><li>- учествува при проверката на напрт описите на работните места.</li><li>- учествува при изработка на Предлог Правилникот за систематизација на работните места.</li><li>- по овластување членува во Комисија за вработување на административните службеници.</li><li>- помага во изработка на прашања за посебниот дел од стручниот и приправничкиот испит.</li><li>- помага во изработување на акти согласно Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административните службеници и Законот за работни односи.</li><li>- зема учество во грижата за целокупната документација на Дирекцијата која се однесува на персоналните досиеја на</li></ul>

	<p>вработените и други евиденции од работен однос.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ги врши работите за издавање на здравствени легитимации, учествува во оформување на персоналните досиеја на вработените во Дирекцијата.</li> <li>- учествува во подготовкa на месечен и седмичен извештај за работата на Одделението.</li> <li>- исполнува работи и работни задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да се знае“</li> <li>- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања</li> </ul>
--	---

Надвор од секторите	
Одделение за управување и право на човечки ресурси	
Реден број	47.
Шифра	УПР 0101 Г01 000
Ниво	Г1, Помошно-стручен I ниво
Звање	Самостоен референт
Назив на работното место	Самостоен референт за персонална евиденција
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Одделението управување и развој на човечки ресурси
Вид на образование	„Високо /средно образование, (гимназија, право или економија)“
Други посебни услови	Поседување на безбедносен сертификат со степен „ДОВЕРЛИВО“;
Работни цели:	Справедување на административно технички и оперативни работи од надлежност на Одделението во функција на подготовкa и ажурирање на персоналните досиеја на вработените на Дирекцијата, собирање на потребна документација за изработка на плати, за боледување, отсуства и друго.

Работни задачи:

- зема учество во грижата за целокупната документација на Дирекцијата која се однесува на персоналните досиеа на вработените и други евиденции од работен однос;
- ги врши работите за издавање на здравствени легитимации, ги собира документите од боледувањето, води евиденција за отсуства од работа на вработените во Дирекцијата;
- соработува со надлежната служба за подготвување на платите и другите надоместоци за плата;
- се грижи за евидентирање, архивирање и документација на материјалите од надлежност на Одделението.
- врши оперативни работи во врска со бази на податоци и други стручно административни работи од надлежност на Одделението;
- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;
- дава месечен и седмичен извештај за вршењето на неговата работа;
- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања;

Член 12

Согласно Одлуката за определување на бројот на регистри и контролни точки во министерствата, другите органи на државната управа и други државни органи донесена од Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 82 од 19 ноември 2004 година) и Одлуката за изменување на Одлуката за определување на бројот на регистри и контролни точки во министерствата, другите органи на државната управа и други државни органи донесена од Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 231/2015), Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации со свои вработени ги исполнува предвидените обврски во Постојаната делегација на Република Северна Македонија при НАТО и ЕУ во Брисел преку Регистарот за НАТО и ЕУ класифицирани информации при Постојаната делегација на Република Северна Македонија во НАТО и ЕУ во подолунаведениот табеларен приказ на Регистарот.

Регистар за НАТО и ЕУ класифицирани информации при Постојаната делегација на Република Северна Македонија во НАТО и ЕУ

Реден број и шифра	1. УПР 0101 Б04 000
Ниво	Б4, Раководен - IV ниво
Звање на работното место	Раководител на одделение
Назив на работното место	Раководител на Регистар за НАТО и ЕУ класифицирани информации при Постојаната делегација на РСМ во НАТО и ЕУ
Број на извршители	1.
Одговара пред	Директорот на Дирекцијата
Вид на образование	Високо, стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/I степен (правни науки, одбрана, безбедност или економски науки)
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>- поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и безбедносен сертификат со степен „НАТО – Cosmic Top Secret“ и безбедносен сертификат со степен EU-Secret.</li> <li>- најмалку четири години работно искуство во струката, од кои три во државна служба на безбедносни прашања и класифицирани информации</li> <li>- валидизирано познавање на английски јазик и работа со компјутери.</li> </ul>
Работни цели:	Раководење со работата на Одделението, организирање и координирање на работите и задачите на Одделението, следење на извршувањето на добиените работи и работни задачи во Одделението, предлагање и преземање активности и мерки за непречена работа на Одделението од доменот на размената, заштитата и преносот на странските класифицирани информации, учество во работни тела на НАТО/ЕУ во доменот на дејноста на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.
Работни задачи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- раководи и ја организира, насочува и координира работата во одделението и врши</li> </ul>

- непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите;
- изготвува предлог-програма за работата на Одделението, поднесува извештај за реализација на програмата за работа и ја оценува работата на државните службеници во Одделението;
  - врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите кои се појавуваат во Одделението и предлага мерки за подобрување на работата;
  - по овластување на директорот на Дирекцијата, учествува во работни тела на НАТО/ЕУ во доменот на дејноста на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации ;
  - остварува редовни контакти со раководителите на Секторите и Одделенијата, разменувајќи со нив информации за работата; ги спроведува задачите дадени од директорот на Дирекцијата;
  - учествува во остварувањето на соработка на Дирекцијата со странски органи и организации;
  - се грижи за работната дисциплина на вработените во Одделението;
  - исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае”;
  - за својата работа одговара пред директорот во рамките на своите овластувања;

Регистар за НАТО и ЕУ класифицирани информации при Постојаната делегација на Република Северна Македонија во НАТО и ЕУ

Реден број и шифра	2. УПР 0101B01 000
Ниво	B1 Стручен - I ниво
Звање на работното место	Советник
Назив на работното место	Советник за НАТО класифицирани информации во регистарот за НАТО/ЕУ класифицирани информации при Постојаната делегација на РСМ во НАТО и ЕУ
Број на извршители	1.
Одговара пред	Раководителот на Регистар за НАТО и ЕУ класифицирани информации при Постојаната делегација на РСМ во НАТО и ЕУ
Вид на образование	BCC, стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен (правни науки, одбрана, безбедност или економски науки)
Други посебни услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>- поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и безбедносен сертификат со степен NATO</li> <li>- Cosmic Top Secret и безбедносен сертификат со степен EU – Secret.</li> <li>- најмалку три години работно искуство во струката, од кои две години во државна служба на безбедносни прашања и класифицирани информации, валидизирано познавање на английски јазик и работа со компјутери.</li> </ul>
Работни цели:	Самостојно извршување на сложени работи и задачи во однос на прием, обработка и дисеминација на странските класифицирани информации и вршење на други работни задачи во Регистарот за класифицирани информации при Постојаната делегација на РСМ при НАТО

Работни задачи:

- самостојно извршува сложени работи и задачи за дисеминација и распоредување на НАТО и други странски класифицирани информации во Одделението во кое е распореден по упатство и надзор од раководителот на Одделението;
- континуирано ги следи националните, НАТО и други меѓународни прописи во врска со областа во којашто работи;
- по овластување на директорот на Дирекцијата, учествува во работни тела на НАТО/ЕУ од доменот на работата на Дирекцијата и изготвува соодветни извештаи;
- учествува во изборот на архивски материјал и документарна граѓа во регистарот и води евиденции;
- предлага мерки за унапредување на работата во Одделението;
- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;
- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања.

Регистар за НАТО и ЕУ класифицирани информации при Постојаната делегација на Република Северна Македонија во НАТО и ЕУ

Реден број и шифра	4. УПР 0101 В04 000
Ниво	B4, Стручен IV ниво
Звање на работното место	Помлад соработник
Назив на работното место	Помлад соработник за дисеминација за НАТО и ЕУ класифицирани информации
Број на извршители	2.
Одговара пред:	Раководителот на Регистар за НАТО и ЕУ класифицирани информации при Постојаната делегација на РСМ во НАТО и ЕУ
Вид на образование	- стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или VII/I степен високо образование; (правни науки, безбедност, одбрана или економски науки)
Други посебни услови	- поседување на национален безбедносен сертификат со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“ - безбедносен сертификат со степен NATO – Cosmic Top Secret и безбедносен сертификат со степен EU – Secret. - валидизирано познавање на английски јазик и работа со компјутери;
Работни цели:	Вршење на најдноставни рутински работи и задачи како поддршка на одредени функции од доменот на размена на класифицирани информации меѓу Република Северна Македонија, НАТО/ЕУ и други странски земји или меѓународни организации, а во согласност со општите упатства на раководителот на Одделението и под негов надзор.

Работни задачи:

- врши подготвителни активности за изработка на материјалите кои се подготвуваат во Одделението, а се однесуваат на размената на класифицираните информации помеѓу Република Северна Македонија, НАТО/ЕУ и друга странска земја или меѓународна организација;
- помага во изготвување на пропратни акти за НАТО и ЕУ класифицираните информации;
- обезбедува поддршка во текот на процесот за подготвување, изменување и дополнување на законот и подзаконските акти од доменот на работата на Одделението;
- редовно ја следи националната законодавна регулатива од доменот на класифицираните информации, ЕУ, НАТО и другите меѓународни прописи во врска со областа во која што работи;
- помага при подготвувањето на планот за работа на Одделението;
- помага во подготвувањето на интерните акти на Дирекцијата;
- помага во подготвувањето на интерните акти на Дирекцијата;
- исполнува работи и задачи со класифицирани информации согласно принципот „потребно е да знае“;
- за својата работа одговара во рамките на своите овластувања.

## ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 13

Овој Правилник може да се измени и дополнни на начин и во постапка како за неговото донесување.

### Член 14

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за систематизација на работните места во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации бр.01-283/1 од 19.08.2016 година, бр.01-283/7 од 29.09.2016 година, бр. 01-70/2 од 31.01.2018 година, бр.01-188/1 од 20.03.2018 година, бр.01-188/1 од 20.03.2018 година, бр.01-188/4 од 16.05.2018 година, бр.01-186/2 од 13.03.2019 година, бр.01-186/6 од 22.04.2019 година, бр.04-186/12 од 18.07.2019 година, бр.01-186/16 од 06.12.2019 година, бр.01-294/3 од 09.12.2020 година, бр.01-8/1 од 05-01/2021 година, бр.01-559/1 од 28.05.2021 година, бр.01-311/1 од 08.04.2022 година, бр.01-631/1 од 31.08.2022 година, бр. 01-835/1 од 09.11.2022 година и бр.01-174/1 од 29.03.2023 година.

### Член 15

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.

05.05.2023 година

в.д. ДИРЕКТОР  
Стојан Славески



